



На 13 Седница на Советот на Општина Делчево, делчевските советници едногласно го прифатија предлогот од градоначалникот Горан Трајковски за збратимување со Општина Горажде од БИХ. Иницијативата за збратимувањето со босанската општина е заедничка на двата градоначалници и произлегува од неколкуте заеднички средби и неодамнешната посета на Горажде од страна на делегација на општина Делчево.

- Целта е ние како општина да ја продлабочиме соработката со град Горажде, да градиме мостови и пријателства, освен културна, да создадеме иницијативи и за економска и секаков друг вид соработка. Во оваа прилика би сакал да ве запознаам со спецификите на Градот Горажде кој се наоѓа во БИХ. Градот има 25 илјади жители и овде нема невработени, или невработеноста е од само околу 5%, и малото место Горажде во Босна и Херцеговина е пример за тоа како економијата може да се постави на здрави нозе. Горажде е, веројатно, единственото место, каде што луѓе доаѓаат да живеат, а не си заминуваат. За време на војната во БиХ, оваа општина претрпела огромни штети, но денес таа претставува економско чудо, истакна Трајковски.

Тој додаде дека Горажде кое се наоѓа на реката Дрина, денеска е најпожелно место за живот во Босна и Херцеговина и луѓе од целата земја се доселуваат тука и започнуваат нов живот.

-Од она што го видовме од нашата посета во Горажде и средбите кои ги имавме, ценам дека збратимувањето со оваа Општина за нас ќе претставува чест и, секако, можност да споделуваме искуства, па и да смогнеме сили да ја примениме нивната успешна формула, рече Трајковски.

Инаку, Општина Делчево е збратимена со уште седум општини: Јагодина од Србија, Симитли од Бугарија, Борнова-Измир од Турција, Вишгород од Украина, Жирардов од Полска и Валини Ди Монте од Романија, Фелцожолца од Унгарија. Општина Делчево има блиска соработка на културно и образовно поле и со други општини од регионот.